

ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА
РАБОТОДАВАЧИТЕ ОД ПРИВАТНИОТ СЕКТОР
ПОГОДЕНИ ОД ЗДРАВСТВЕНО-ЕКОНОМСКАТА
КРИЗА ПРЕДИЗВИКАНА ОД ВИРУСОТ COVID-19,
ЗАРАДИ ИСПЛАТА НА ПЛАТИ

14.500

по вработен/месечно
за април и мај 2020



Република Северна Македонија
Министерство за финансии



Република Северна Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ



Република Северна Македонија
Влада на Република Северна Македонија



Што добиваат работодавачите и работниците?




Работодавачите



Финансиска поддршка од
14.500 денари/месечно по
работник заради
финансирање на
потребите за плата на
работниците

Работниците



Извесност во смисла
на задржување на
работното место за
време на
коронакризата

ЗА КОИ РАБОТОДАВАЧИ?

МЕРКА за СИТЕ
работодавачи кои
ги исполнуваат
следните услови:

01

Да има намалување на приходите од најмалку 30% во април и мај:

Во однос месечниот просек од 2019

Во однос на месечниот просек од основање на компанијата (за регистрирани после март 2019)

Во однос на сезонскиот просек од последните 4 месеци спореден со сезонскиот просек од претходната година

02

Да не исплаќаат дивиденди, бонуси, годишни награди, награди за деловна успешност за времетраење на мерката

03

Просекот на највисоките нето плати на 10% од вработените да не надминува 120.000 денари по вработен

ЗА КОИ РАБОТНИЦИ?

Финансиската поддршка од 14.500 по вработен МОЖЕ да се искористи за СИТЕ работници, освен:

01

За вработените со плата над 39.900 денари

02

За вработените за кои се користи ослободување од плаќање придонеси од проектот “Македонија вработува”

- *МОЖЕ да аплицираат фирми за работници за кои ја користат мерката за субвенција на придонеси за покачување на плата од 600 до 6.000 денари
- **МОЖЕ да се користи и за управители и сопственици
- *** Мерката од првиот сет на економски мерки за субвенционирање на 50% од придонесите е алтернатива на оваа мерка. Не може двете да се комбинираат и да се користат во исто време.

КАКО?

Едноставен и лесен процес за аплицирање и добивање на поддршката:

01

Се пополнува барање за исполнетост на условите
До 5-ти во месецот за претходниот месец
Преку системот е-даноци
Во рок од 3 дена УЈП ја потврдува комплетноста на барањето

02

Следи пополнување на МПИН образецот во полето 3.23 се внесува:
- шифра 619 (ако се користи само оваа мерка) или
- шифра 621 (ако се користи во исто време и мерката за субвенционирање на придонесите за покачување на платите)


03

До 13-ти во месецот работодавачот на својата трансакциска сметка добива исплата на финансиската поддршка


04

До 15-ти во месецот треба да се исплати платата за претходниот месец


ШТО ТРЕБА ДА ЗНАЕТЕ?



Работодавачот кој ја користи мерката треба да го задржи истиот број на вработени до јули 2020 (сметано во однос на месецот за кој добил финансиска поддршка)



Работодавачот кој ја користи мерката, ако не оствари добивка за 2020, не ги враќа средствата земени преку мерката на државата.



За останатите работодавачи враќањето е лимитирано до износ од 50% од добивката пред оданочување зголемена за оданочивите расходи.

Со ваквиот лимит, и извесноста на очекуваните финансиски резултати, голем дел од компаниите нема да ја вратат примената финансиска поддршка во целост



**Да ги задржиме работните места
и економската активност погодени
од Covid-19**